

# SLU@BEN GLASNIK

## NA OPŠTINA VASILEVO

Broj 7      God. XXII      13      2019 g.      primerokot e besplatn

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Sodina:

вонредна седница

1.                    утврдување на приоритет за проект за изградба на улица во с.Нова Маала до резервоар.....02
2.                    обезбедување на средства за одржување на Агрометеоролошки станици во рамки на проектот „ Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина “ .....03
  
3.                    .....”.....03

\* \* \*

Vrz osnova na ~I en 50 stav 1 to-ka 3 od Zakonot za l okalna samouprava (SI u`ben vesnik na RM br. 05/02) ~I en 39 stav 1 od Statutot na op[ti na Vasi I evo ("SI u`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 09/10) go donesuvam sl ednoto

3

.08-632/1  
13.05.2019 .

## RE [ ENI E

Se progl asuva

[ to Sovetot na op[ti na Vasi I evo go donese na sednicata odr`ana na den **13.05.2019** godi na

Vrz osnova na ~I en 50 stav 1 to-ka 3 od Zakonot za l okalna samouprava (SI u`ben vesnik na RM br. 05/02) ~I en 39 stav 1 od Statutot na op[ti na Vasi I evo ("SI u`ben glasnik na OV" br.04/03,08/06 09/10) go donesuvam sl ednoto

## RE [ ENI E

Se progl asuva

.08-632/2  
13.05.2019 .

[ to Sovetot na op[ti na Vasi I evo go donese na sednicata odr`ana na den **13.05.2019** godi na

.08-633/2  
13.05.2019 .

36  
( 21  
.05/02)  
(  
. 4/03, 8/06 9/10),  
13.05.2019 :

1

2

"

- I

25

",

1

11

, ("

" . 63/07, -  
187/13, 43/14, 215/15  
64/2018)  
36

(  
.05/02) 21

(  
4/03, 8/06 9/10), -  
2020

13.05.2019

4

"

" .08-633/1  
13.05.2019 .

1

"

50 63  
" .5/02), 53 („ 3  
" .04/03,08/06 „ 09/10)

2

1.

10

3

13.05.2019 6( )  
2.

-

;

24- 3  
(  
. 38/96,06/02, 40/03,

49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12, 119/13,  
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 64/18),

13.05.2019

6( )  
13.05.2019

.09-631/1  
13.05.2019

-----